

**СЛ**3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51**ИК****НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Вторник, 12 јули 1988

Скопје

Број 26

Год. XLIV

Претплата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 400 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

478.

Врз основа на член 10 од Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и други трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81, 27/85, 43/86 и 1/88), а во врска со член 27 став 1 точка 1 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и други примања и надоместоци на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 28/87), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Висината на дневниците за службени патувања на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија изнесува 14.000 динари.

2. Ако за време на службеното патување се користат ноќевање на работниците им се признаваат трошоци за ноќевање во износ утврден за хотел „Б“ категорија.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 17-348/1 од 10 февруари 1988 година.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 17-1237
10 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за кадровски
и административни прашања на
Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

479.

Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81, 27/85, 43/86 и 1/88), а во врска со член 27 став 1 точка 3 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и други примања и надоместоци на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/87), Ко-

мисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации и на функционерите што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се утврдува во износ од 100.000 динари.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 17-349/1 од 10 февруари 1988 година.

3. Одлуката влегува во сила од 1 јуни 1988 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1238
10 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за кадровски
и административни прашања на
Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

480.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за заедничките основи и мерила за уредување на односите во стекнувањето на доходот, чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи на работниците во Металската индустрија „Брако“ — Браќа Кошулчеви во Титов Велес, донесен со референдум на 15 октомври 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 19/87 од 10 јуни 1987 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорениот акт со член 23 од Уставот на СР Македонија и за неговата спротивност со член 93 став 1 од Законот за здружениот труд. Воедно, Судот го одложи одлучувањето и им даде можност на работниците до 30 април 1988 година да извршат усогласување на оспорениот акт со Уставот и законот, но усогласувањето не е извршено.

4. На седницата Судот утврди дека Правилникот содржи основи за распределба на средствата за лични доходи и тоа: сложеност, одговорност, услови за работа како и дополнителни основи, квалитетот на извршените работи, квантитет и остварени заштеди. Понатаму, овие основи се разработени во подоснови, но без притоа, за секој од нив да бидат предвидени и мерила затоа што член 22 од Правилникот предвидува дека аналитичка процена на работите и работните задачи ќе биде извршена во посебен акт, како составен дел на оспорениот Правилник, а таков акт не е донесен.

Според член 23 од Уставот на СР Македонија и член 93 став 1 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што со оспорениот Правилник не се утврдени мерила по предвидените основи за распределба на средствата за лични доходи, Судот утврди дека тој не е во согласност со член 23 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со член 93 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 19/87
18 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

481.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) Правилникот за работни односи, донесен од Претседателството на Авто-мото друштвото „Санде Пејоски“ од Кичево на седницата одржана на 30 декември 1986 година;

б) Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи, донесен од Претседателството на означеното друштво на седницата одржана на 23 јули 1986 година; и

в) Правилникот за заедничките основи и мерила за стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка и други лични примања на работниците, донесен од претседателството на означеното друштво на 8 септември 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното друштво на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 29/87 од 6 април 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со член 4 од Законот за работните односи.

4. На седницата Судот утврди дека правилниците означени во точката 1 од оваа одлука се донесени од Претседателството на означеното Авто-мото друштво и дека во работната заедница на Друштвото се вработени помалку од 10 работници.

Според член 380 став 1, 383 став 2 и член 458 од Законот за здружениот труд работниците во работните заедници во општествените организации и здруженијата на граѓаните ги уредуваат и оства-

руваат своите самоуправни права, обврски и одговорности на начин како и работниците во организациите на здружен труд. Како исклучок од овие одредби во член 4 од Законот за работни односи е предвидено во работната заедница во која работат до 10 работници правата, обврските и одговорностите од работниот однос работниците да ги уредуваат со договор меѓу нив, и организацијата за која тие вршат работи во согласност со законот. Притоа, Судот утврди дека во Законот за општествените организации и здруженијата на граѓани („Службен весник на СРМ“ бр. 32/83) не се предвидени посебни одредби за положбата на работниците во работните заедници на овие организации и здруженија.

Со оглед на тоа што во работната заедница на означеното друштво има помалку од 10 вработени, а оспорените правилници се донесени од Претседателството на Авто-мото друштвото, а не со договор меѓу работниците во работната заедница и друштвото, независно од тоа дали работниците во работната заедница учествувале при донесувањето на правилниците, Судот утврди дека тие не се во согласност односно се во спротивност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 29/87
18 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

482.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законитоста на членовите 58 и 59 од Правилникот за основите и мерилата за решавање на станбените потреби на работниците, донесен од работниците во Работната заедница при Работната организација „Технометал-Вардар“ во Скопје, со референдум одржан на 10 јуни 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените одредби од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што е утврдено право на доделување на стан на трајно користење поради исклучителни околности, и затоа што предвидените случаи рушење на стан и настапување на трајна и неизлечива болест не се од таков карактер да претставуваат исклучителни околности за доделување на стан без спроведена постапка. Исто така, според наводите во предлогот, со предвидувањето на основот трајна и неизлечива болест како исклучителна околност за добивање на стан, доаѓа до двојно вреднување на овој основ, затоа што во член 22 од означениот правилник е утврден одреден број бодови по основот здравствена состојба.

4. Судот на седницата утврди дека во член 58 од оспорениот правилник е предвидено дека работникот има право да бара решавање на своето станбено прашање надвор од ранг листата во итни и вонредни случаи настанати со дејство на виша сила (земјотрес, поплава, пожар, лигњање на терен и сл.), поради рушење на зграда по решение на надлежен

орган, и поради настапување на трајна или неизлечива болест на работникот или член на неговото потесно семејство.

Во член 59 од Правилникот, пак, е предвидено дека решавањето на станбените потреби во случаите утврдени во член 58 може да биде привремено или трајно. Привременото решавање на станбеното прашање се врши со доделување на несоодветен стан, одобрување на вонредни кредити и на друг сличен начин, а трајно се решава само ако работната заедница располага со слободен соодветен стан. Воедно, Судот утврди дека оспорениот правилник престанал да важи на 9 февруари 1988 година со донесување на нов Правилник, во кој не се содржани оспорените одредби.

5. Согласно член 42 и 42-а од Законот за станбените односи работниците во основната организација со самоуправен општ акт ги утврдуваат основите и мерилата за определувањето редот на првенството за давање станови за користење, имајќи го предвид првенствено уставното начело на заемност и солидарност изразено во оддел II став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија.

Според тоа самоуправно право е на работниците да ги утврдат основите за добивање на стан за привремено или трајно користење, почитувајќи го притоа, пред сè, уставното начело на заемност и солидарност, што, според мислењето на Судот, може да се изрази и со тоа што работникот, кој поради вонредни околности останал без стан или кај кој настанила трајна и неизлечива болест да има првенство при распределбата на станови.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека со предвидувањето на можноста за првенствено трајно или привремено решавање на станбеното прашање на работниците во случај на вонредни околности, какви што се утврдените во оспорените членови од Правилникот, се обезбедува остварувањето на уставното начело на заемност и солидарност односно дека оспорените членови не се во несогласност со наведените уставни и законски одредби.

Што се однесува до наводот од предлогот дека со оспорената одредба доаѓа до двојно вреднување на основот здравствена состојба, Судот смета дека во случајов нема двојно вреднување, затоа што доделувањето на стан по основот трајна и неизлечива болест е вон од редовната постапка за добивање на стан.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 246/87
18 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

483.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 16, 17 став 1 и членовите 18 и 24 од Правилникот за станбени односи на Основната организација на здружениот труд на ТТ врски „Градска — Скопје“ во Скопје, донесен со референдум на 11 февруари 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 226/87 од 16 март 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што не се во согласност со Уставот и се во спротивност со Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во член 16 од оспорениот правилник е предвидено дека работникот кој има општествен стан должен е при поднесување на барање за решавање на станбеното прашање со молбата да приложи решение од надлежниот орган дека станот се дава на користење на оваа организација со што му се доделуваат уште 20 бода, а во спротивност нема да биде разгледаан.

Според член 21 од Уставот на СР Македонија и член 89 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација на здружениот труд го распоредуваат делот од чистиот доход за лични доходи и заедничка потрошувачка сразмерно со придонесот што го даде во остварувањето на доходот во основната организација со својот тековен труд и управувањето и стопанисувањето со општествените средства.

Од изнесената уставна и законска одредба произлегува дека право на учество при распределба на средствата за заедничка потрошувачка имаат сите работници, при што, според мислењето на Судот добивањето на стан од работната организација, не може да се условува со отстапување на постојниот стан од страна на давателот на стан.

Со оглед на тоа што со член 16 од Правилникот, работникот на одреден начин се исклучува од правото да учествува при распределбата на средствата за заедничка потрошувачка, Судот утврди дека оваа одредба не е во согласност со Уставот и е во спротивност со Законот за здружениот труд.

5. Исто така Судот утврди дека и во членовите 17 став 1 и 18 став 1 е предвидено по основот отстапување на стан во приватна сопственост да се доделуваат определен број на бодови.

Според член 214 став 1 од Уставот на СР Македонија на граѓанинот му е загарантирано да стекнува станарско право на стан во општествена сопственост, со кое му се обезбедува, под услови определени со закон, трајно да користи стан во општествена сопственост заради задоволување на личните и семејните потреби. Согласно Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот неприкосновена основа на положбата на човекот, покрај другото, ја сочинуваат и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Со оглед на тоа што во член 17 став 1 и член 18 став 1 од Правилникот е предвидено по основот отстапување на стан на работникот, да му се доделуваат определен број на бодови, Судот смета дека со предвидувањето на определен број на бодови за отстапување на стан одредена категорија на работници се ставаат во поповолна положба во однос на другите работници, поради што оспорените членови од правилникот не се во согласност со означените уставни одредби.

6. Понатаму, Судот утврди дека во член 18 став 2 од Правилникот е предвидено дека работникот кој ќе добие соодветен стан должен е својот стан да го поклати на организацијата, а во спротивно го губи правото за користење на доделениот стан.

Според член 94 став 2 од Уставот на СР Македонија граѓаните имаат право на сопственост на станбени згради и станови за задоволување на личните и семејните потреби.

Согласно член 214 став 2 од Уставот на граѓанинот му е загарантирано да стекнува станарско право на стан во општествена сопственост со кое му се обезбедува, под услови определени со закон, трајно да користи стан во општествена сопственост заради задоволување на личните и семејните потреби.

Според член 14 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75 и 27/86) ако носителот на станарско право, неговиот брачен другар или малолетните членови на неговото семејно домаќинство имаат или се здобијат со семејна станбена зграда или стан во сопственост во местото на живеење што одговара на потребите на носителот на станарско право должен е да се исели од станот што го користи врз основа на договорот за користење на стан.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на носителот на станарско право кој во постапка пред станбениот орган ќе докаже дека сопствената семејна станбена зграда или станот не одговара на неговите потреби и потребите на членовите на неговото домаќинство. Во тој случај давателот на стан на користење чии стан го користи носителот на станарско право, ќе ја издаде семејната станбена зграда или стан на користење за период додека носителот на станарско право го користи станот во општествена сопственост. (член 14 став 2).

Од изнесените одредби произлегува дека организацијата односно давателот на стан на користење во општествена сопственост не може со свој акт да го условува правото на добивање на стан, со поклопување на сопствен стан на Работната организација освен да го условува со отстапување на сопствениот стан во смисла на член 14 став 2 од Законот за станбените односи.

Со оглед на тоа што во оспорената одредба е предвидено работникот при добивање на стан во општествена сопственост својот стан да го поклони на организацијата, Судот утврди дека оспорениот член не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

7. Исто така, Судот утврди дека во член 24 од оспорениот правилник се утврдени одреден број на бодови по основот времетраење на живеење во град Скопје.

Согласно Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македонија неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат еднаквоста на правата, должностите и одговорностите во согласност со уставното и законитоста.

Според член 125 од Законот за здружениот труд работникот кој засновал работен однос ги остварува своите права, обврски и одговорности од денот кога започнал да работи.

Со оглед на тоа што во член 24 од Правилникот е предвиден основот времетраење на живеење во местото на работењето, со што со оваа одредба одредени лица кои подолго време живеат во град Скопје се ставени во поповолна положба во однос на другите работници, Судот утврди дека оспорениот член од Правилникот не е во согласност со уставното начело на еднаквост.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 226/87
18 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

484.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 63 став 1 точка 2 под а), б) и в) од Правилникот за решавање на станбените прашања, донесен од работниците во Работната организација за производство на филмови „Вардар филм“ во Скопје, со референдум одржан на 9 декември 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основот работи и работни задачи што ги извршува работникот од значење за работната организација е презасилно вреднуван што не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот член од Правилникот, покрај другите основи е предвиден и основот работи и работни задачи што ги извршува работникот од значење на работната организација, при што овој основ е поделен на три подоснови: а) видот на работите и работните задачи; б) сложеноста на работите и работните задачи и в) одговорноста за извршување на работите и работните задачи и дека овој основ е повеќе вреднуван од основот станбени услови.

5. Според член 42 и 42-а од Законот за станбените односи, („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 27/86) работниците со самоуправен општ акт ги утврдуваат, основите и мерилата за определување редот на првенство за добивање на користење стан во општествена сопственост.

Притоа, Судот смета дека поаѓајќи од уставното начело на заемност и солидарност утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, при утврдувањето на основите и мерилата за определување редот на првенство за добивање на користење стан во општествена сопственост, треба да се обезбеди претежно влијание на основите кои ја изразуваат станбената состојба на работниците.

Со оглед на тоа што во оспорената одредба од Правилникот е предвидено основот работи и работни задачи што ги извршува работникот да има доминантно влијание врз утврдување редот на првенство за добивање стан во општествена сопственост, а не основот станбена состојба, Судот утврди дека член 63 став 1 точка 2 под а), б) и в) не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност и со означените одредби од Законот за станбени односи.

Притоа, доколку во работната организација има потреба да се решаваат станбените прашања на дефицитарните стручни кадри, Судот смета дека е потребно во организацијата да се утврди кои се дефицитарни кадри, да се издвојат посебни средства за таа намена и да се определат критериумите и постапката за распределба на становите на овие кадри.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 2/88
18 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

485.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за постапката и начинот на утврдување на остварените резултати на трудот и учество на работниците во распределбата на средствата за лични доходи по основа на остварените резултати на трудот, донесен од Работничкиот совет на Работната организација за ПТТ сообраќај „Скопје“ во Скопје на 31 август 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 244/87 од 6 април 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точка 1 од оваа одлука, во поглед на постапката за неговото донесување односно затоа што е донесен од работничкиот совет, а не од работниците со референдум.

4. Судот на Седницата утврди дека оспорениот правилник е донесен од Работничкиот совет на означената работна организација врз основа на член 31 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за утврдување и распоредување на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во основните организации на здружен труд и работните заедници во состав на Работната организација, донесена на собир на работниците во основните организации. Во оспорениот правилник се разработени основите и се утврдени мерилата за распределба на средствата за лични доходи во зависност од постигнатите резултати во работата. Во членовите 5 и 6 од Правилникот е утврден начинот на определување и оценка на резултатите од трудот на работниците кои работат на норма и работниците кај кои не можат да се квантифицираат и нормираат работните задачи. Така, кај работниците кои работат на норма за секој индекс поен на натфрлување односно потфрлување на нормата се утврдува зголемување односно намалување на личниот доход за 0,5%. Во член 8 е утврден начинот за оценка на остварените резултати на трудот по основ на ефикасност во користењето на работното време и определени се проценти со кои се намалува личниот доход поради нерационално и неефикасно користење на работното време.

5. Во член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 93 од Законот за здружениот труд е предвидено дека работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, а според член 438 од Законот за здружениот труд за основите и мерилата работниците одлучуваат со референдум.

Со оглед на тоа што со оспорениот правилник покрај тоа што се разработуваат основите се утврдуваат и мерила за распределба на средствата за лични доходи по основ на резултатите од трудот на работниците во основните организации, кои мерила не се утврдени во самоуправните општи акти во основните организации, а согласно означените уставни и законски одредби, работничкиот совет на работната организација не е овластен да ги утврдува мерилата, Судот утврди дека оспорениот правилник не е во согласност односно е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 244/87
25 мај 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

486.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 43 од Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за формирање и користење средства од Фондот за заедничка

потрошувачка на Основното училиште „11 Октомври“ во Скопје, донесен со референдум на 25 јуни 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното основно училиште на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 11/88 од 13 април 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 43 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што по основот работен придонес на работникот не се утврдени објективизирани мерила.

4. На седницата Судот утврди дека во член 43 од Правилникот како основи за утврдување на работниот придонес на работникот во работата се предвидени постигнување на високи резултати, просечни резултати и исполнување на работите и работните задачи и за нив е утврден определен број на бодови. Меѓутоа, не е утврдено кој орган дава оценка на постигнатите резултати во работата.

5. Според член 42 и 42-а од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 26/73, 14/78 и 27/86) работниците во организациите на здружениот труд, во согласност со Уставот и законот, ги определуваат основите и мерилата за утврдување на редот на првенство за распределба на станови. Притоа, според мислењето на Судот тие се должни да го почитуваат уставното начело за заемност и солидарност изразено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија. При утврдувањето основи и мерила, работниците освен социјално-економските основи, согласно уставното начело дека трудот и резултатите од трудот ја определуваат општествената и материјалната положба на човекот треба да предвидат и основи што се поврзани со придонесот на работникот во работата. Согласно член 135 став 2 и 3, пак, од Законот за здружениот труд оценка за придонесот на работникот во работата може да даде работничкиот совет, комисија што тој ќе ја формира или работниците непосредно.

Со оглед на тоа што во членот 43 од Правилникот мерилата за утврдување на придонесот на работникот во работата не се објективизирани, и не е утврдено кој орган дава оценка за придонесот на работникот во работата, Судот утврди дека оспорениот член не е во согласност односно е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 11/88
8 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

487.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 13 и член 16 став 4 од Општествениот договор за заедничките критериуми и мерила за решавање на станбените потреби на работниците во организациите на здружениот труд и работните заедници во општината Титов Велес, склучен во 1987 година меѓу Собранието на Општината Титов Велес, Извршниот совет на Собранието на општината Титов Велес, Општинската конференција на ССРМ, Општинскиот одбор на соју-

зот на здруженијата на борците од НОБ, Општинската конференција на Општинскиот совет на ССММ, Општинската СИЗ за становање, организациите на здружениот труд и работните заседници во општината Титов Велес.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Титов Велес“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 15/88 од 6 април 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените одредби од општествениот договор означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби со уставните начела на еднаквост и заемност и солидарност.

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот член 13 од Општествениот договор е извршено вреднување на станбената положба на работникот потстанар, при што вреднувањето почнува да се врши од 2 години потстанарски однос, од што произлегува дека станбената состојба на работниците кои како потстанари живеат до 2 години не се вреднува. Воедно, Судот утврди дека во оспорениот став 4 на член 16 од Општествениот договор е предвидено дека користењето на бесплатно изграден стан (зграда) не се вреднува по овој основ, со што според мислењето на Судот, овие работници се сметаат со решено станбено прашање се до рушењето на станот и не се земаат предвид при распределбата на станови, независно дали тој стан одговара на нивните станбени потреби и е подобен за живеење.

5. Согласно член 103 став 1, 139 и 141 од Уставот на СР Македонија со општествен договор, покрај другото, може самоуправно да се уредат општествено-економските односи во областа на распределбата на средствата за заедничка потрошувачка, ако е тоа од поширок заеднички интерес за учесниците во договорот или од општ општествен интерес. Меѓутоа, според мислењето на Судот при самоуправното уредување на овие прашања, треба да се има предвид особено уставното начело на еднаквост изразено во Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија и уставното начело на заемност и солидарност изразено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот. Тоа значи дека со утврдените основи и мерила за распределба на средствата за станбена изградба треба да се обезбеди учество под еднакви услови на секој работник кој засновал работен однос применувајќи го притоа уставното начело на солидарност затоа што средствата за заедничка потрошувачка се издвојуваат од доходот на основната организација во чие создавање учествуваат сите работници сразмерно со својот и вкупниот општествен труд.

Со оглед на тоа што во оспорените одредби во означениот општествен договор не е предвидено вреднување на станбената состојба на потстанар, кој во тој статус поминал до две години, како и на работниците кои се сопственици на бесплатно изградена станбена зграда, без оглед на станбените услови под кои живеат, Судот утврди дека овие работници се исклучуваат од распределбата на дел од средствата за заедничка потрошувачка. Поради тоа Судот утврди дека оспорените одредби не се во согласност со означените уставни начела.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во гочката 1 од оваа одлука.

У. бр. 15/88
8 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

488.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 5 од Правилникот за посебни надоместоци на работниците за авторство и новаторство во Основната организација на здружениот труд Институт за поделство и градинарство, во состав на Земјоделскиот факултет во Скопје, донесен од работниците со референдум на 24 ноември 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 130/86 од 5 мај 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 5 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што посебниот надоместок за авторство и новаторство се ограничува во висина до 10% односно не повеќе од 10 просечни лични доходи остварени во годината во Основната организација, а не според придонесот на творецот во зголемувањето на доходот на основната организација од тоа авторство и новаторство.

4. Судот на седницата утврди дека согласно член 5 од Правилникот посебниот надоместок за авторство и новаторство се пресметува секоја година во висина од 10% од чистиот доход остварен од авторство односно новаторство, но вкупниот надоместок не може да изнесува повеќе од 10 просечни лични доходи остварени во годината во Основната организација, по еден автор-новатор.

Согласно член 219 став 3 од Уставот на СР Македонија обемот, траењето, ограничувањето, престанокот и заштитата на правата на творците на своите творби, како и правата на организациите на здружениот труд во кои се создадени тие творби како резултат на здружувањето на трудот и средствата, се определуваат со закон.

Според член 96 од Законот за здружениот труд работникот кој со иновација, рационализација или со друг вид творештво во работата со општествени средства придонесе за развојот и зголемувањето на продуктивноста на трудот, вклучувајќи го и создавањето услови за воведување на научните односно на техничките достигања и, врз таа основа, за зголемувањето на доходот на основната организација, има право на посебен паричен надоместок, за секоја од нив посебно, во согласност со придонесот што го дал во зголемувањето на доходот на основната организација, под услов резултатот од тоа творештво да се користи во работата со општествени средства и под други услови утврдени со самоуправниот општ акт и со законот.

Според член 8 став 3 и 4 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производство странски и заштита на сорти, земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/80) материјалното право на организацијата на здружениот труд (творец на новосоздадената сорта) се состои во правото сортата да ја користи и со неа да располага, како и да остварува право на надоместок за користењето на таа сорта, а, пак, работниците во таа организација што учествувале во тоа создавање (облагодрувачите) имаат право на посебен надоместок под условите утврдени со самоуправниот општ акт, ако создавањето на новосоздадената сорта придонело за зголемување на доходот на основната организација.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека работниците во организациите на здружениот труд, со самоуправен општ акт, се долж:

ни да ги утврдат правата на творците на своите творби, како и правата на организациите на здружениот труд на творбите создадени од работата со општествени средства. Притоа, правата на творците на своите творби, по својот обем и траење мораат да бидат во рамките утврдени со закон и со самоуправен општ акт, односно според придонесот што творецот го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Со оглед на тоа што со членот 5 од Правилникот посебниот надоместок за авторство и новаторство се ограничува во висина до 10% односно не повеќе од 10 просечни лични доходи остварени во годината во Основната организација, а не според придонесот

на творецот, во зголемувањето на доходот на основната организација од тоа авторство и новаторство, Судот утврди дека означената одредба од Правилникот не е во согласност односно е во противност со изнесените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1. од оваа одлука.

У. бр. 130/86

6 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

202.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), а во врска со член 31 став 1 и член 56 и 57 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83 и 4/87), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и член 2 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во СР Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии, материјалното обезбедување на вдовица односно вдовец, паричните надоместоци за пензија остварени во странство и паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостанатата работна способност, се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи во 1988 година за 75 насто.

Пензиите и паричните надоместоци усогласени според одлуките за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 8/88 и 15/88) до процентот од став 1 на овој член се усогласуваат уште за 25 насто.

Член 2

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите на учесниците во НОВ од пред 9 септември 1943 година определени од гарантирана пензиска основа, на износот на гарантираната пензија и на пензиите определени според пензискиот стаж и личниот доход на корисниците на најнизок износ на пензија и додаток на пензија.

Член 3

Со процентот од член 1 на оваа одлука се усогласуваат и највисоките пензии остварени заклучно со 30 јуни 1988 година.

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1988 година се зголемуваат до износот на пензијата определена врз основа на остварените лични доходи и

навршениот пензиски стаж, но најмногу до износот на највисоката пензија во 1988 година за процентот од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисниците чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1988 година, односно во чија пензиска основа се засметани целосно или делумно личните доходи односно основици на осигурување остварени во 1988 година.

Член 5

Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа и на пензиите на корисниците на пензија од органите на Управата надлежни за внатрешни работи и семејните пензии изведени по таа основа оразмерно на бројот на месеците од 1988 година во кои примале пензија согласно член 137 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80) како и на пензиите на работниците во казнено-поправните и воспитно-поправните домови и семејните пензии изведени по таа основа оразмерно на бројот на месеците од 1988 година во која примале пензија согласно член 73-а од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ број 19/79 и 35/86).

Член 6

Како основица за определување износот на усогласувањето од член 1 на оваа одлука се зема износот на пензијата, материјалното обезбедување, односно паричниот надоместок, усогласени според порастот на номиналните лични доходи во Републиката во 1987 година што на корисникот му припаѓа од 1 јануари 1988 година.

Член 7

Пензијата со додатокот на носител на „Партизанска споменица од 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Член 8

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-1985/1

28 јуни 1988 година

Скопје

Претседател,
Олга Богатиновска, с. р.

203.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83 и 4/87) и член 142 став 4 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ОД 1 АПРИЛ 1988 ГОДИНА

Член 1

Граничниот износ на најниското пензиско примање кој служи за определување правото на додаток на пензијата се определува во висина од 139.500 динари, сметано од 1 април 1988 година.

Член 2

На досегашните корисници на додаток на пензијата по службена должност ќе им се определи нов износ на додаток на пензијата според износот од член 1 на оваа одлука.

Член 3

При признавањето право на додаток на пензијата се зема во предвид граничниот износ на најниското пензиско примање определено со оваа одлука и усогласената пензија определена според стажот и личниот доход согласно донесените одлуки за усогласување на пензиите до денот од кога му е признато правото.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 април 1988 година.

Бр. 02-1987/1

28 јуни 1988 година

Скопје

Претседател,
Олгица Богатиновска, с. р.

204.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87) и член 142 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ОД 1 АПРИЛ 1988 ГОДИНА

Член 1

Најнискиот износ на пензија сметано од 1 април 1988 година се определува во висина од 82.423 динари.

Член 2

Исплатата на најнискиот износ на пензија од член 1 на оваа одлука припаѓа без оглед на последната година од која се земени личните доходи во пензиската основа.

Член 3

Исплатата на најнискиот износ на пензија од член 1 на оваа одлука ќе се врши по службена должност, без донесување на решение.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 април 1988 година.

Бр. 02-1986/1

28 јуни 1988 година

Скопје

Претседател,
Олгица Богатиновска, с. р.

205.

Врз основа на член 7 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во Социјалистичка Република Македонија до 1990 година, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЕДНОКРАТНО ПАРИЧНО ДАВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА ВО ВИСИНА ДО ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ

Член 1

На корисниците на пензија до граничниот износ на најниското пензиско примање за 1988 година во износ од 139.500 динари, им се определува еднократно парично давање и тоа:

— 50.000 динари на корисниците на најнизок износ на пензија;

— 50.000 динари на корисниците кои со пензијата користат додаток на пензијата,

— 30.000 динари на корисниците на пензија чија пензија е помала од висината на граничниот износ на најниското пензиско примање а не користат додаток на пензијата.

Член 2

Еднократното парично давање припаѓа на сите корисници од член 1 на оваа одлука затечени на 30 јуни 1988 година.

Член 3

Еднократното парично давање ќе се определи по службена должност, без донесување на решение а ќе се исплати со пензиите за месец август 1988 година.

Член 4

Исплатениот износ од член 1 на оваа одлука нема да се пресметува во износот на пензијата односно додатокот на пензијата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1988/1

28 јуни 1988 година

Скопје

Претседател,
Олгица Богатиновска, с. р.

206.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83 и 4/87) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА АКОНТАТИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1988 ГОДИНА СО ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 106 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Личните доходи остварени од 1966 до 1987 година заради утврдување на пензиската основа кога се валоризираат на ниво на личните доходи од 1988 година како последна година од работата се пресметуваат со примена на следниве валоризациони коефициенти:

Валоризациони коефициенти со постапна примена на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување пресметани со дел од порастот на личните доходи од 1988 година

Година	50%	75%	100%
1	2	3	4
1966	293,808	339,399	304,990
1967	253,001	292,260	331,519
1968	230,737	266,541	302,345
1969	205,771	237,700	269,630
1970	174,978	202,129	229,281
1971	146,036	168,697	191,358
1972	122,213	141,177	160,141
1973	105,072	121,376	137,680
1974	81,629	94,295	106,962
1975	66,000	76,242	86,483
1976	58,267	67,308	76,350
1977	49,742	57,461	65,179
1978	41,056	47,427	53,798
1979	34,404	39,743	45,081
1980	28,328	32,723	37,119
1981	21,487	24,821	28,155
1982	16,574	19,146	21,718
1983	13,183	15,229	17,274
1984	9,624	11,117	12,610
1985	5,844	6,751	7,657
1986	2,921	3,374	3,827
1987	1,450	1,675	1,900
1988	1,000	1,000	1,000

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јули 1988 година.

Бр. 02-1989/1

28 јуни 1988 година
Скопје

Претседател,
Олгица Богатиновска, с. р.

207.

Врз основа на член 112 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84) а во врска со член 83 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА ВО ЖЕЛЕЗАРНИЦИТЕ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75) во член 2 во Глава II — ЖЕЛЕЗАРНИЦИ, по точка 1 — Работни места кај високи печки, се додава поднаслов кој гласи: „ПОДГОТОВКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ“.

Член 2

Во глава II — Железарници, во поднасловот — Подготовка на минерални сировини, како работни места на кои работата е особено тешка и по здравјето штетна во смисла на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат работните места:

1) Ракувач со вибрационен додавач на приемен бункер, ракувач со постројки за разни материјали, ракувач со ленти и шипки за рудни двор, ракувач со примарна и секундарна дробилница, ракувач со лингитски бункер и додавач, ракувач со пумпи, ракувач со постројки за коварина, ракувач со ленти и додавач на варовник, ракувач на ленти и додавач на хопер, ракувач со портална дигалка, ракувач со ленти и сита за лингит, ракувач и земач на примероци, ракувач со ленти на кос и рамен мост.

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

2) Ракувач со насипувач на руда, ракувач со испраќач на руда — одземач, работник.

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Член 3

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење за работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, но најрано од 15 мај 1945 година.

Стажот на осигурувањето со зголемено траење пред донесувањето на одлуката се смета со зголемено траење под услов додатниот придонес за стажот на осигурувањето со зголемено траење да се плати од 7 мај 1968 година.

За периодите пред 7 мај 1968 година за работните места кои се утврдени со оваа одлука како работни места со зголемен стаж на осигурување не се плаќа додатен придонес.

Член 4

Доказите дека осигуреникот врши работи и работни задачи од член 2 на оваа одлука ќе се утврдуваат врз основа на документацијата со која располага работната организација.

Член 5

Фактичката положба за работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука ќе ја утврди комисија формирана согласно член 9 од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1995/1

28 јуни 1988 година
Скопје

Претседател,
Олгица Богатиновска, с. р.

208.

Врз основа на член 83 и 142 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84) а во врска со член 83 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА — ВО ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА —

Член 1

Во Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголе-

мено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75) во член 2 во глава IV — ОБОЕНА МЕТАЛУРГИЈА — место точка 4 — Работни места во производство на олово и точка 6 — Работни места во производство на цинк, се додава поднаслов: **ТОПИЛНИЦА ЗА ОЛОВО И ЦИНК „ЗЛЕТОВО“ — ТИТОВ ВЕЛЕС.**

Член 2

Во член 2 во Глава IV — ОБОЕНА МЕТАЛУРГИЈА во поднасловот: „ТОПИЛНИЦА ЗА ОЛОВО И ЦИНК ЗЛЕТОВО“ — Титов Велес, како работни места на кои работата е особено тешка и по здравјето штетна во смисла на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување се утврдуваат работни места:

I. Погон за производство на синтер

1. Работник на пламеник за синтеровање во смена
2. Работник на вреќаст филтер

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

3. Работник на бункер за пропорционирање во смена
4. Работник за дозирни ваги во смена
5. Работник на кршатица и вентилатори во смена
6. Работник на бубањ за кондиционирање
7. Работник на дробилница и мешалица во смена
8. Работник на вентури уреди и вреќасти филтер во смени
9. Работник на бубањ за ладење во смена
10. Металуршки работник во смена
11. Работник во група за чистење I група
12. Работник во група за чистење II група

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

13. Сменоводител на синтер во смена
14. Работоводител за синтер во смена
15. Оператор во контролна соба во смена
16. Работник на вакум филтер во смена
17. Одговорен техничар во група за чистење

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

18. Управник на погон
19. Помошник управник

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

II. Погон за киселина, кадмиум и отпадни води

1. Работник за пречистување на гасови во смена
2. Оператор во смена
3. Помошник оператор во смена
4. Металуршки работник во смена

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

5. Работник за отпадни води во смена

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

6. Раководител на кадмиум
7. Работоводител

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

III. Погон висока печка за производство на суров цинк и олово

1. Груповодител за кондензатор во смена
2. Помошник на кондензатор и возење на вилушкар
3. Работник на третман на дроз
4. Груповодител за испуштање на троска во смена

5. Прв помошник за испуштање на троска во смена

6. Втор помошник за испуштање на троска во смена

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

7. Оператор во контролна соба
8. Работник на када за топители и сепарациона када во смена
9. Оператор за мерење ниво во печка и одржување на пумпна јама во смена
10. Работник за третман на метален прав во смена
11. Работник за скип и меѓупродукт
12. Металуршки работник во смена
13. Работник во група за чистење I група
14. Работник во група за чистење II група
15. Работник на вреќасти и мокар филтер

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

16. Сменоводител на печка во смена
17. Сменски рабоводител во смена
18. Техничар во контролна соба во смена
19. Минер и припремач на алат
20. Ракувач со скип и меѓупродукти
21. Одговорен техничар за подготовка

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

22. Управник на погон
23. Помошник управник на погон
24. Работник за смекнување на вода

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

IV. Рафинерија за цинк, кадмиум и цинков оксид

1. Работник за транспорт на суров и рафиниран цинк во смена
2. Работник на саржни печки во смена
3. Работник на печка за ликвидација во смена
4. Работник на одржување на термички уреди
5. Оператор во рафинерија за кадмиум
6. Работник за припрема на дрос и меѓупродукти
7. Помошник оператор во рафинерија на кадмиум
8. Подготовка за леење на легури

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

9. Оператор во рафинерија за цинк во смена
10. Работник на ливни машини во смена (одговорен)
11. Лепар и собирач на метална окрама во смена
12. Работник на стотонска печка во смена

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

13. Управник на погон
14. Помошник управник
15. Сменоводител
16. Раководител на кадмиум рафинерија и легури

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

V. Рафинерија за олово

1. Металуршки работник за рафинација
 2. Работник за преработка на меѓупродукти во смена
- Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 16 месеци стаж на осигурување.
4. Работник на леење на олово
 5. Краповодител во смена

6. Металуршки работник — резерва
7. Работник за преработка на Аглегури во смена

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

8. Ракувач со брениер во смена

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

9. Управник
10. Помошник управник
11. Инженер технолог
12. Сменоводител на погон
13. Возач на транспортни средства
14. Техничар одговорен за производство на оловни цевки и тегови за балансирање
15. Ракувач со преси и цевки
16. Помошник ракувач со преси
17. Ракувач со машина за леење на тегови

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

VI. Погон за производство на цинков прав

1. Оператор на печка
2. Помошник оператор
3. Работник во класификација
4. Металуршки работник резерва

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

5. Управник
6. Сменоводител

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

VII. Огноотпорно

1. Шамотер — металург (одговорен)
2. Шамотер металург I група
3. Шамотер металург II група
4. Шамотер металург III група

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

5. Моделар — металург дреар

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

VIII. Погон транспорт

1. Возач на утоварувач

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

2. Работник за киповање на вагони
3. Ракувач со стреласт додавач

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

5. Работник за ракување со транспортни чворови и одржување на ленти

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

IX. Погон за изработка, поправка и машинска обработка на резервни делови и опрема

1. Бравар одговорен
2. Бравар I група
3. Бравар II група
4. Бравар III група
5. Електрозаварувач I група
6. Електрозаварувач II група

7. Работник за поправка на опрема и резервни делови (одговорен)

8. Бравар
9. Електро и автогено заварувач
10. Бравар на пумпи (одговорен)
11. Работник за вентилација (одговорен)
12. Бравар

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

X. Машинско одржување на комплекс синтер со киселина, транспорт и гаража

1. Бравар во смена I група
2. Бравар во смена II група
3. Бравар во смена III група
4. Бравар на синтер (одговорен)
5. Бравар I група
6. Бравар II група
7. Бравар III група
8. Бравар за киселина (одговорен)
9. Бравар и оловар во кадмиум (одговорен)
10. Бравар — оловар I група
11. Бравар — оловар II група
12. Бравар — оловар III група
13. Бравар за кранови (одговорен)
14. Бравар на кранови
15. Бравар за подмачкување (одговорен)
16. Подмачкувач
17. Бравар за транспорт (одговорен)

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

XI. Машинско одржување на комплекс печка со рафинерија и термика

1. Бравар во смена I група
2. Бравар во смена II група
3. Бравар во смена III група
4. Бравар (одговорен)
5. Бравар I група
6. Бравар II група
7. Бравар III група
8. Заварувач
9. Бравар за машинско одржување на оловна рафинерија и електролиза (одговорен)
10. Бравар за машинско одржување на оловни цевки и тегови за балансирање и цинков прав (одговорен)
11. Бравар за машинско одржување цинкова рафинерија и цинк оксид (одговорен)

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

13. Ракувач со компресори и турбодувалка

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

XII. Електро одржување на комплекс синтер

1. Работник на електро одржување (одговорен)
2. Електричар (одговорен)
3. Електричар I група
4. Електричар II група
5. Електричар III група
6. Сменски електричар I група
7. Сменски електричар II група

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

8. Раководител

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

XIII. Електро одржување на комплекс печка

1. Работник за електро одржување (одговорен)
2. Електричар (одговорен)

3. Електричар I група
4. Електричар II група
5. Електричар III група
6. Сменски електричар (одговорен)
7. Сменски електричар I група
8. Сменски електричар II група

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

9. Раководител на комплекс печка

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

XIV. Автоматика и инструментација

1. Работоводител
2. Сменски автоматичар инструменталец во печка I група
3. Сменски автоматичар инструменталец во печка II група
4. Сменски автоматичар и инструменталец во печка III група
5. Сменски автоматичар и инструменталец на синтер I група
6. Сменски автоматичар и инструменталец на синтер II група
7. Сменски автоматичар и инструменталец на синтер III група
8. Машинобравар, пневматичар и хидрауличар

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување

9. Раководител на комплекс синтер
10. Груповодител за автоматика и инструментација
11. Автоматичар и инструменталец I група
12. Автоматичар и инструменталец II група
13. Автоматичар и инструменталец III група

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Член 3

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење за работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Докажете дека осигуреникот врши работи и работни задачи од член 2 на оваа одлука ќе се утврдуваат врз основа на документацијата со која располага работната организација.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука се бришат точките 4 и 6 од член 2 глава IV — обоена металургија од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1997/1
28 јуни 1988 година
Скопје

Претседател,
Олгица Богатиновска, с. р.

209.

Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник

на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој и инвалидите на трудот („Службен весник на СРМ“ бр. 8/88) член 4 се менува и гласи:

Висината на надоместокот за сместување и исхрана на младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој заради стручно односно работно оспособување, односно преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот месечно изнесува по еден корисник и тоа:

Ред. бр.	Организација	Трошоци за исхрана со интернатско сместување
1.	Завод за рехабилитација на деца на со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола	85.691
2.	Завод за професионална рехабилитација на младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје	87.995
3.	Завод за рехабилитација на деца и младинци — Скопје	107.251
4.	Центар за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје	84.577
5.	Центар за рехабилитација и образование „Македонија“ — Скопје	84.577
6.	Центар за специјално насочено образование „Искра“ — Штип	84.577
7.	Работна организација за основно образование на децата од лесна и умерена попреченост во психофизичкиот развој со ученички дом „25 Мај“ — с. Ново Село и други специјални паралелки при основни училишта со интернатско сместување	84.577

Член 2

Во член 6 бројката „19.110“ се заменува со бројката „23.520“, а бројката „21.658“ со бројката „26.656“.

Член 3

Во член 7 бројката „43.316“ се заменува со бројката „53.312“.

Член 4

Во член 8 бројката „14.651“ се заменува со бројката „18.032“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-1990/1
28 јуни 1988 година
Скопје

Претседател,
Олгица Богатиновска, с. р.

210.

Врз основа на член 106 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86) и член 22 став 8 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита Струмица, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита Струмица, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА — СТРУМИЦА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се менува член 2 алинеја 2 од Одлуката за утврдување стапките на придонесите за социјална заштита на општина Струмица за 1988 година.

Член 2

Придонесот од личен доход од работен однос од нестопанство од 0,20% се зголемува на 0,50%.

Член 3

Одлуката стапува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1988 година.

Бр. 08-69/1
27 јуни 1988 година
Струмица

Претседател,
Борка Тасева, с. р.

211.

Врз основа на член 106 и 107 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/86) и член 34 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита Титов Велес, на седницата одржана на ден 14. IV. 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на Основните организации на ОЗТ, од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност и личен доход од вршење на самостојна стопанска и нестопанска дејност за 1988 година преку кои се обезбедуваат средства за работа на ОСИЗ за социјална заштита Титов Велес.

Член 2

Во 1988 година се утврдуваат следните стапки на придонеси на ОСИЗ за социјална заштита и тоа:

- придонес од доходот на Основните организации на ОЗТ, по стапка од 0,51%.
- придонес од личен доход од работен однос од нестопанство, по стапка од 0,30%.
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,10%.
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 0,30%.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стапките за придонеси за работа на ОСИЗ за социјална заштита Титов Велес, бр. 03-54/2 од 22 декември 1987 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1988 година.

Бр. 03-28
14 април 1988 година
Титов Велес

Претседател,
Бранислав Панов, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Општинскиот суд Скопје II — Скопје, поднесе предлог за поништување на изгубените чекови од тековната сметка под бр. 76960/39 на име Борка Спасиќ од Скопје, со стан на ул. „Моцартова“ бр. 50, издадени од Стопанска банка — Основна банка Скопје, и тоа следните чекови: 11605073, 11605074, 11605075, 11605076, 11605077, 11605078, 11605079, 11605080.

Се повикува наоѓачот на чековите како и секое друго лице кое знае за истите да ги пријави во Општинскиот суд Скопје II, во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас. Бо истиот рок може да се стави приговор на поведувањето на оваа постапка. Во спротивно, чековите ќе бидат поништени ако некој не се јави дека ги има истите, или не стави приговор на предлогот за поведување на оваа постапка.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 92/88. (135)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Драган Симиќ од Скопје, против тужената Сабрина Генуит од СР Германија, со-непозната адреса.

Се повикува Сабрина Генуит од СР Германија да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, на истата ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот. Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XIV П. бр. 638/88.

Пред овој суд е заведен спор за утврдување на сопственост по тужбата на Павлина Павловска од Скопје против тужените Мирослав Павловски и Методија Павловски, двајцата со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужените Мирослав Павловски и Методија Павловски да се јават во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достават својата сегашна адреса на живеење. Доколку не се јават во гореопределениот рок, ќе им биде поставен привремен застапник заради застапување на нивните интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 1571/88.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за физичка делба по предлог на Рефик Целили од с. Г. Речица — Тетовско, против Самет Целили од с. Г. Речица и други.

Се повикува противникот Самет Јонуз Целили од с. Г. Речица, а сега со непозната адреса во Швајцарија, да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово, или да одреди свој полномошник.

Доколку не се јави ниту одреди полномошник, преку Центарот за социјална работа во Тетово, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе го застапува до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 185/88
(136)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 603 од 20. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1879-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Центарот за култура, информации и образование „Кочо Рацин“, Ц. О. Кичево, со следните податоци: Досегашниот в.д. директор, Мито Спасески се запишува како директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 603/88.
(151)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 494 од 26. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1906-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето и пристапувањето на новиот член на ДОЗТ и промената на лицето овластено за застапување на Градежно занаетчиската договорна организација на здружениот труд „Славеј“, Ц. О., Кавадарци, со следните податоци: Се запишува бришењето на Славчо Атанасов, раководител, а се запишува пристапувањето на новиот член на ДОЗТ, Бајевски Борис. Се брише досегашниот застапник Славчо Атанасов, раководител, а се запишува новиот застапник Бајевски Борис, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 494/88.
(152)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 513 од 11. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2213-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Градежно занаетчиска задруга „Стар Град“ РО — Скопје, ул. „Железничка“ бр. 37.

Задругата е основана со Самоуправна опогодба на здружените занаетчи донесена и усвоена на ден 26. II. 1988 година.

Задругата е основана од следните основачи: Бацаков Коста; Бацаков Влатко; Бацаков Антонио; Арсовски Љупчо; Младеновски Живко; и Димовски Зоран.

Основни дејности:

1. Градежно занаетчиство:
- 157 — видарска и фасадерска;
- 159 — тесарска;
- 162 — молеро-фарбарска.
2. Металопереработувачка дејност;
- 15 — металостругарска;
- 18 — машинобраварска.

Задругата во правниот промет истапува во своје име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и задругарите во висина на еднокртниот износ од здружениот влог кој изнесува 200.000 динари.

Лице овластено за застапување е Арсовски Благоја, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 513/88.
(153)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 600 од 23. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-244-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, Ц. О., Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 3, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Блаже Петровски, директор, а се запишува новиот застапник д-р Танас Вражиновски в.д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 600/88.
(154)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 459 од 18. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1055-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за вршење стопански дејности со самостоен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните под фирма: Молеро-фарбарска и градежно занаетчиска задруга „Идеал“, Ц. О., Скопје, со седиште во бараката на Рекреативниот центар Кале Скопје, ул. „Лазо Личевски“ бр. 58.

Основни дејности:

молерски работи: молерај, лакирање, лепење тапети, лепење на винајз подови, како и фарбање на коли;

терацерска: изработка на терацо подови, цоклови, холекери и степеншта, изработка на венецијанско терацо подови и сл.

фасадерска: изработка на сите видови фасади од природен и вештачки камен облагање на фасади со мермери и плочки, изработка на најразлични украси и делови од оплеменет и вештачки малтер на фасади, оркери, столбови како и изработка на фасади од теропласт.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во своје име и за своја сметка, со целосна одговорност.

За обврските на задругата во правниот промет со трети лица задругарот, основач одговара во висина на своето парично емство во износ од 2.000 динари и трае во рок од 2 години после неговото истапување од задругата.

Лице овластено за застапување е Костов Коста, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 459/88.
(155)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 590 од 20. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1859-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на новиот член во задругата и промената на лицето овластено за застапување на Станбената задруга „Пролет“, О. Сол. О. — Скопје, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 1, со следните податоци: Вангеловски Никола се запишува како нов член на задругата, а воедно се запишува и како нејзин застапник, а досегашниот застапник Бунтески Славе, се брише.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 590/88.
(156)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 130 од 10. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2046-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и поблиската адреса и промената на својството на лицето овластено за застапување со следните податоци: Се запишува промената на седиштето — поблиската адреса на Градежната занаетчиска услужна задруга „Пирин“, Р. О., Скопје, ул. „Шарпланинска“ бр. 36, се менува и во иднина ќе гласи: „Градежна занаетчиска услужна задруга „Пирин“ Р. О. Скопје, ул. „20 Октомври“ бр. 28 — Скопје.

Се брише досегашниот, в.д. директор Наковски Александар и истиот се запишува во својство на директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 130/88.
(157)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 406 од 17. II. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-38-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на споредната дејност на Земјоделската задруга „Македонија“, Р. О. с. Илинден — Скопско.

Се запишува укинувањето на споредната дејност од:

— штедно-кредитно работење.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 406/88. (158)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 562 од 13. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-38-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на привремените мерки и промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Македонија“, Р. О. с. Илинден — Скопско, со следните податоци: Се бришат привремените мерки и досегашниот застапник Николов Зико Горги, претседател на привремениот одбор, а се запишува новиот застапник Ташков Коста Александар, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 562/88. (159)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 525 од 10. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1744-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол. О., со ООЗТ Скопје, ул. „Радика“ бр. 9, Основно училиште „Мирче Ацев“ Скопје, ул. „Мечкин Камен“ 66, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Кунгуловска Костадинка, а се запишува новиот застапник Костоски Стојан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 525/88. (160)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „РО за основно воспитание и образование „Јосип Броз Тито“ ц. о. — Штип — Работна единица „Борис Кидрич“, с. Три Чешми“ се огласува за неважен.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Заштитна организација „Светлост“ — 2 — Скопје“ се огласува за неважен.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Ф. К. „Динамо“ — с. Ливада“ се огласува за неважен.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за I година, издадено од Техничкото училиште „Наце Буѓони“ — Куманово на име Тони Стојановиќ, ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 8, Куманово. (2523)

Свидетелство за II година, издадено од Техничкото училиште „Наце Буѓони“ — Куманово на име Тони Стојановиќ, ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 8, Куманово. (3524)

Воена книшка, издадена од ВО — Врање на име Микиќ Александар, ул. „Точила“ 17/17 бр. 17, Прилеп. (3527)

Работна книшка на име Камил Шабани, Куманово. (3534)

Воена книшка на име Сами Хасиби, с. Порој, Тетово. (3546)

Воена книшка на име Цезаир Лутфија, с. Цепчиште, Тетово. (3548)

Работна книшка на име Рамадан Врескала, Гостивар. (3569)

Работна книшка на име Јорданчо Илков, Кочани. (3574)

Штедна книшка, издадена од РО „Зем-Промет“ — Скопје на име Петрова Ленче, с. Радишани, бр. 618, Скопје. (3578)

Тековна сметка бр. 15.50.16012.9 и чекови од бр. 1531114 до 1531120, издадени од Југобанка — Скопје на име Митески Киро, ул. „Струшка“ бр. 16-0, Скопје. (3579)

Свидетелство за завршена IV година и диплома, издадени од АСУЦ „Боро Петрушевски“ — Скопје на име Митевски Миле, с. Биљановце, Куманово. (3580)

Пасош на име Фанче Јовановска, бул. „1 Мај“ бр. 33, Битола. (3581)

Работна книшка на име Сабрија Неџитовска, Куманово. (3589)

Работна книшка на име Јаворка Димковска, Куманово. (3590)

Воена книшка на име Назим Ала, Н. нас. Ботаниште, бр. 88, Куманово. (3593)

Работна книшка на име Кемалезим Мемедов, Штип. (3513)

Работна книшка на име Трајчо Огненов, Штип. (3614)

Тековна сметка бр. 80710-15-50-11281-0, тековна карта бр. 11281-0 и чекови од бр. 1533003 до 1533010, издадени од Југобанка — Скопје, на име Димовска Розика, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47-3/38, Скопје. (3660)

Воена книшка на име Тони Зисов, ул. „Киро Санџов“ бр. 12, Кавадарци. (3675)

Решение за занаетчиски дуќан — атеље за печатење „Снежана“ бр. 11-1512 од 15. IV. 1986 год., издадено од СО — Чаир — Општински секретаријат за стопанство, општествено планирање и труд на име Снежана Јаковлеска, ул. „Романија“ бр. 59, Скопје. (3711)

Одобрение У. бр. 2-2796 од 30. V. 1983 година за превоз на стоки со товарно возило марка „Застава“ — ТИП 650 АД, со носивост од 5 тони рег. бр. СК 161-275, издадено од Собрание на општина Центар — Скопје на име Томо Тодоровски, кеј „13 Ноември“ бр. 18/34, Скопје. (3712)

Тековна сметка и картица бр. 15-5004736-5 и чековна книшка и чекови од бр. 1444536 до 1444540, издадени од Југобанка — Скопје на име Ристевска Виолета, ул. „Париска“ бр. 77, Скопје. (3714)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од УЦСО „Јосип Броз Тито“ — Ресен на име Илиевски Зоран, с. Дрмени, Ресен. (3726)

Свидетелство за завршен I клас гимназија, издадено од УЦСО „Јосип Броз Тито“ — Ресен на име Никола М. Крушаровски, ул. „11 Октомври“ бр. 11, Ресен. (3727)

Свидетелство за завршен I клас гимназија, издадено од УЦСО „Јосип Броз Тито“ — Ресен на име Радевска К. Билјана, с. Јанковец, Ресен. (3728)

Свидетелство за завршено III клас гимназија, издадено од УЦСО „Јосип Броз Тито“ — Ресен на име Евтимова Ј. Силвана, с. Претор, Ресен. (3729)

Работна книшка на име Ванче Анастасов, Кочани. (3767)

Работна книшка на име Владо Атанасов, Кочани. (3769)

Потврда за регистрација, фактура и записник за јавна продажба од 10. II. 1987 година за комбе „Фолсваген“, издадени од АМСМ — Скопје на име Горан Тодоровски, Скопје. (3774)

Чекови од бр. 0181711 до 0181720, издадени од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Душан Јоксиќ, Скопје. (3777)

Работна книшка на име Стојанче Величковски, Куманово. (3784)

Работна книшка на име Марјанчо Стевковски, Куманово. (3787)

Работна книшка на име Златка Алексовска, Криза Паланка. (3789)

Работна книшка на име Кијаст Дика, Струга. (3790)
 Работна книшка на име Ссвди Етеми, Струга. (3791)
 Работна книшка на име Мале Куртоски, Дебар. (3792)
 Работна книшка на име Скендер Емини, Дебар. (3793)
 Работна книшка, на име Изејроски Мевлудин, с. Пласница, Македонски Брод. (3794)
 Свидетелство за I клас на име Јулијана Бојчевска, Ресен. (3796)
 Свидетелство за завршен III клас гимназија, издано од УЦСО „Јосип Броз Тито“ — Ресен, на име Кузмановски К. Стевчо, с. Јанковец, Ресен. (3797)
 Воена книшка на име Васил Лазов, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 6, Титов Велес. (3800)
 Работна книшка на име Горѓе Коцев, Радовиш. (3838)
 Работна книшка на име Ленче Гоцевска, Делчево. (3905)
 Свидетелство за завршено I година, издадено од Техничкото училиште „Наџе Буѓони“ — Куманово на име Џемаил Османи, ул. „Абуџла Прешево“ бр. 12, Куманово. (3915)
 Тековна сметка бр. 80710/22-15-50-15031-5, издадена од Југобанка — Експозитура — Кочани на име Љубинко Филипов, Кочани. (3918)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79, 46/82 и 27/86), Собранието на општина Кочани и Собранието на општина Винаца

ОБЈАВУВААТ

дека ќе вршат избор на еден судија на Општинскиот суд — Кочани со судско одделение во Винаца за судот во Кочани

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 91 став 1 од Законот за редовните судови.

Пријавите со потребите документи се доставуваат до Комисијата за прашањата на изборот и именувањето на Собранието на општина Кочани, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Комисија за прашања на изборите и именувањата — Кочани и

Комисија за прашања на изборите и именувањата — Винаца

СОДРЖИНА

Страна

478. Одлука за висината на дневниците за службени патувања на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија —	565
479. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за одвоен живот од семејството	565
480. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 19/87 од 18 мај 1988 година —	565
481. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 29/87 од 18 мај 1988 година —	566
482. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 246/87 од 18 мај 1988 година —	566

483. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 226/87 од 18 мај 1988 година —	567
484. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 2/88 од 18 мај 1988 година —	568
485. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 244/87 од 25 мај 1988 година —	568
486. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 11/88 од 8 јуни 1988 година —	569
487. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 15/88 од 8 јуни 1988 година —	569
488. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 130/86 од 6 јуни 1988 година —	570

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

202. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1988 година —	571
203. Одлука за определување на граничниот износ на најниското пензиско примање од 1 април 1988 година —	572
204. Одлука за најнизок износ на пензија од 1 април 1988 година —	572
205. Одлука за определување еднократно парично давање на корисниците на пензија во висина до граничниот износ на најниското пензиско примање —	572
206. Одлука за аконтативно определување на валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години на ниво на личните доходи од 1988 година со примена на член 106 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување —	572
207. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено трасе, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба во железарниците —	573
208. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено трасе, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба во објектот металургија —	573
209. Одлука за измена на Одлуката за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на деца и младици со пречки во психичкиот и физичкиот развој и инвалидите на трудот за 1988 година —	576

СТРУМИЦА

210. Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите на социјална заштита на општина Струмица за 1988 година —	577
---	-----

ТИТОВ ВЕЛЕС

211. Одлука за утврдување на висината на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Титов Велес за 1988 година —	577
--	-----